



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

ПРЕДИЗБОРЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

Скопје, 22.02.2019 година

Изборниот законик (Службен Весник на Република Македонија, бр. 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19) во член 8-а став 4, уредува обврска за Министерство за финансии да поднесе предизборен финансиски извештај, во кој треба да се даде преглед на сите планирани и реализирани приходи и расходи од Буџетот на РСМ по ставки, во периодот од почетокот на фискалната година до денот на поднесување на извештајот (две недели по распишување на изборите).

Согласно Буџетот на РСМ за 2019 година, вкупните приходи се планирани на ниво од 210,848 милијарди денари, а планираното ниво на вкупни расходи е 228,548 милијарди денари.

Во периодот од почетокот на фискалната година до 21^{ви} февруари 2019 година, вкупните остварени приходи на Буџетот на РСМ изнесуваат **27,203 милијарди денари**.

Во рамки на вкупните приходи на Буџетот на Република Северна Македонија, 23,602 милијарди денари се остварени по основ на даночни приходи и социјални придонеси, односно 87% од вкупните приходи. Неданочните приходи се реализирани во износ од 2,907 милијарди денари или на истите отпаѓаат 11% од вкупните приходи. Капиталните приходи се остварени во износ од 143 милиони денари, а останатите приходи (донации и приходи од отплата на заеми) изнесуваат 551 милиони денари или заедно учествуваат со 2% од вкупните приходи.

Во структурата на даночни приходи најголемо учество имаат приходите наплатени од домашните даноци на стоки и услуги кои се остварени во износ од 10,502 милијарди денари. Во рамки на истите, по основ на ДДВ се остварени 6,961 милијарди денари, додека по основ на акциза 3,541 милијарди денари. Придонесите за социјално осигурување, како изворен приход на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, Агенцијата за вработување на РСМ и Фондот за здравствено осигурување, се остварени во износ од 8,348 милијарди денари. Даноците од доход, добивка и капитални добивки изнесуваат 3,836 милијарди денари, данокот од меѓународна трговија и трансакции (царини) е остварен во

износ од 774 милиони денари, додека од останатите даночни приходи (такси на користење и дозволи за вршење на дејности) во овој период од годината се наплатени 142 милиони денари.

Неданочните приходи на Буџетот на РСМ заклучно со 21^{ви} февруари 2019 година се остварени во износ од 2,906 милијарди денари, во кои приходите од такси и надоместоци се реализирани во износ од 569 милиони денари (во најголем дел такси во високото образование во износ од 491 милиони денари). Во рамки на неданочните приходи остварени се приходи од судски и административни такси во износ од 188 милиони денари и приходи од глоби во износ од 88 милиони денари. По основ на приходи од други владини услуги (приходи од издавање на лични документи, надоместоци за дозволи и лиценци, надоместоци од игри на среќа и друго) остварен е износ од 681 милиони денари, други неданочни приходи остварени се во износ од 1.378 милиони денари, а приход од имот (камата на депозити и др.) во износ од 2 милиони денари.

Капиталните приходи во анализираниот период се остварени во износ од 143 милиони денари (продажба на капитални средства во износ од 28 милиони денари и продажба на земјиште и нематеријални вложувања во износ од 115 милиони денари). Донациите во анализираниот период реализирани се во износ од 551 милиони денари, од кои 501 милиони денари се донации од странство.

Во периодот јануари – 21^{ви} февруари 2019 година, вкупните реализирани расходи на Буџетот на РСМ се на ниво од 30,672 милијарди денари.

Платите и надоместоците се реализирани во износ од 4,457 милијарди денари. За набавка на стоки и услуги во анализираниот период се реализирани вкупно 5,749 милијарди денари. Најголемо учество во вкупните стоки и услуги имаат договорните услуги во износ од 4,251 милијарди денари. Во рамки на договорните услуги 3,862 милијарди денари се исплатени за здравствена заштита на населението. Овие средства се реализирани преку Фондот за здравствено осигурување, кој како купувач на услуги исплатите ги врши за извршени услуги како од јавните здравствени институции, така и од приватни установи кои се дел од здравствената мрежа со кои Фондот има склучено договор. Во рамки на

вкупните расходи за стоки и услуги реализирани се и расходи за комунални услуги во износ од 489 милиони денари, расходи за материјали и ситен инвентар во износ од 527 милиони денари, за поправки и тековно одржување во износ од 256 милиони денари, за други тековни расходи (провизии, членарини и сл.) во износ од 119 милиони денари, патни и дневни расходи 91 милиони денари и привремени вработувања во износ од 16 милиони денари.

Согласно Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа од Буџетот на Република Северна Македонија преку категоријата тековни трансфери до единиците на локалната самоуправа се реализираат блок и наменски дотации и дотацијата од ДДВ на месечна основа. Во овој период реализирани се 2,936 милијарди денари, и тоа по основ на дотациите од ДДВ реализирани се 192 милиони денари, а за блок и наменски дотации реализирани се 2,744 милијарда денари.

Согласно амортизационите планови во овој период од годината доспеани и исплатени се 1,579 милијарда денари за каматни плаќања по основ на користени кредити и издадени државни хартии од вредност. Во овој дел каматните плаќања кон нерезидентните кредитори се извршени во износ од 1.161 милијарда денари, а за каматните плаќања кон резидентните кредитори исплатени се 418 милиони денари.

Субвенциите и трансферите се реализирани во вкупен износ од 2,565 милијарди денари. Во оваа категорија најголемо учество имаат субвенциите во земјоделството исплатени од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во износ од 1,197 милијарда денари, согласно донесената Програма. Истовремено преку Министерството за труд и социјална политика навремено се вршеа исплати за заштитни организации, деинституционализација, енергетска сиромаштија, народни кујни и др. за кои се реализирани 196 милиони денари. Министерството за образование и наука реализираше расходи за ученички и студентски домови, стипендии и школарини во земјата и странство во износ од 114 милиони денари.

Социјалните бенефиции од почетокот на годината до 21.02.2019 година, се исплатени во износ од 12,563 милијарди денари. Во овие рамки најзначајни средства се реализирани преку Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и

тоа 9,273 милијарди денари се наменети за исплата на две месечни пензии за 316.510 пензионери, а за транзициски трошоци до приватните пензиски фондови реализирани се 1,292 милијарда денари. Трошоците за социјална помош реализирани се во износ од 1,224 милијарда денари. За остварување на правото за паричен надоместок во случај на невработеност, активни мерки за вработување и вработување на инвалидни лица преку Агенцијата за вработување на РСМ реализирани се 261 милиони денари, а за трошоци за боледување и породилно отсуство преку Фондот за здравствено осигурување реализирани се 513 милиони денари.

Капиталните расходи на Буџетот на РСМ заклучно со 21^{ви} февруари реализирани се во износ од 823 милиони денари. За купување на опрема и машини исплатени се 368 милиони денари, додека за градежни објекти реализирани се 202 милиони денари. За капитални дотации до ЕЛС исплатени се 93 милиони денари.

Табела за приходи и расходи на Буџет на РСМ за периодот 01.01-21.02.2019 година

ОПИС	Буџет на РСМ 2019	Реализација 01.01- 21.02.2019
Вкупно приходи на Буџет на РСМ	210,847,769,000	27,202,538,326
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	184,201,058,000	23,602,381,319
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	34,539,000,000	3,836,109,902
712 Придонеси за социјално осигурување	62,316,000,000	8,348,408,328
714 Домашни даноци на стоки и услуги	80,072,957,000	10,501,564,484
715 Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	5,816,000,000	774,109,780
716 Еднократни посебни такси	0	3,745,348
717 Даноци на специфични услуги	0	1,204,183
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	1,457,101,000	137,239,294
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	18,520,354,000	2,906,313,136
721 Претприемачки приход и приход од имот	255,030,000	1,794,483
722 Глоби, судски и административни такси	2,092,032,000	276,495,062
723 Такси и надоместоци	3,895,144,000	569,050,684
724 Други владини услуги	4,704,619,000	680,822,045
725 Други неданочни приходи	7,573,529,000	1,378,150,862
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	2,025,555,000	142,970,667
731 Продажба на капитални средства	400,000,000	28,101,750
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	921,550,000	114,868,917
734 Приходи од дивиденди	704,005,000	0
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	6,000,802,000	550,873,204
741 Трансфери од други нивоа на власт	411,644,000	39,313,000
742 Донации од странство	5,571,738,000	501,057,639
743 Капитални донации	1,160,000	0
744 Тековни донации	16,260,000	10,502,565
78 ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ	100,000,000	0
781 Приходи од наплатени дадени заеми	100,000,000	0

Вкупно расходи на Буџет на РСМ		228,548,181,000	30,672,231,896
40	Плати и надоместоци	28,388,051,000	4,457,141,529
401	Основни плати	20,269,745,000	3,171,695,767
402	Придонеси за социјално осигурување	8,068,598,000	1,277,600,098
404	Надоместоци	49,708,000	7,845,664
41	Резерви и недефинирани расходи	200,000,000	0
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	100,000,000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	100,000,000	0
42	Стоки и услуги	46,341,431,000	5,748,563,318
420	Патни и дневни расходи	848,946,000	91,156,620
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	3,729,553,000	489,358,876
423	Материјали и ситен инвентар	4,261,507,000	527,137,781
424	Поправки и тековно одржување	1,926,510,000	255,958,224
425	Договорни услуги	33,265,877,000	4,250,597,733
426	Други тековни расходи	2,178,908,000	118,783,138
427	Привремени вработувања	130,130,000	15,570,946
44	Тековни трансфери до единиците на локалната самоуправа	19,118,848,000	2,935,768,847
441	Дотации од ДДВ	2,297,000,000	191,416,667
442	Наменски дотации	334,755,000	56,092,500
443	Блок дотации	16,487,093,000	2,688,259,680
45	Каматни плаќања	9,180,350,000	1,578,714,055
451	Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори	6,125,350,000	1,160,525,165
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	3,055,000,000	418,188,890
46	Субвенции и трансфери	18,614,942,000	2,565,205,676
461	Субвенции за јавни претпријатија	1,685,000,000	254,760,238
462	Субвенции за приватни претпријатија	138,818,000	9,419,068
463	Трансфери до невладини организации	749,489,000	69,058,283
464	Разни трансфери	15,886,188,000	2,002,341,330
465	Исплата по извршни исправи	155,447,000	229,626,757
47	Социјални бенефиции	80,734,000,000	12,563,004,843
471	Социјални надоместоци	10,259,000,000	1,223,875,717
472	Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ	64,710,000,000	10,564,640,188
473	Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување	2,495,000,000	260,913,991
474	Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	3,270,000,000	513,574,947
48	Капитални расходи	25,970,559,000	823,833,628
480	Купување на опрема и машини	4,442,979,000	368,313,006
481	Градежни објекти	921,581,000	14,093,283
482	Други градежни објекти	10,506,089,000	187,768,096
483	Купување на мебел	204,476,000	3,954,461
484	Стратешки стоки и други резерви	986,400,000	20,759,302
485	Вложувања и нефинансиски средства	1,275,017,000	98,351,152
486	Купување на возила	230,702,000	4,241,971
488	Капитални дотации до ЕЛС	1,280,613,000	92,511,758
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	6,122,702,000	33,840,599